



ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на Програмата на активности од областа на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2021 година („Службен гласник на Град Скопје” бр.15/20), Градот Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на домаќинствата и други субјекти на подрачјето на Град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2021 година

1. Опис на Јавниот повик

1.1. Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува Градот Скопје, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на објектите кои не се приклучени на централно греење, пред се, заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки, како и нередовно чистење и одржување на оџациите.

Мерката има цел да постигне краткорочни и некои подолгорочни ефекти:

- Постигнување на подобро согорување;
- Намалување на штетните отпадни гасови;
- Намалување на саѓите;
- Заштита од пожари;
- Намалување на трошоците за затоплување;
- Заштита на животната средина и природата, и
- Подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оџациите.

1.2. Финансиските средства за надоместување на дел од трошоците направени за чистење на оџаци се во нето износ најмногу до 1.200,00 денари по домаќинство односно по правен субјект. Персоналниот данок на доход е на товар на Град Скопје.

1.3 На Јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на домаќинствата и други субјекти за чистење на оџаци може да учествуваат физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на Град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Горче Петров, Бутел, Сарај).

1.4. Јавниот повик ќе трае од денот на објавување вклучувајќи ги реализираните активности за чистење оџаци од 01.01.2021 година заклучно со 30.11.2021 година, односно до искористување на средствата предвидени за оваа намена со Буџетот на Град Скопје за 2021 година.

1.5. Јавниот повик е објавен на веб страната на Град Скопје(www.skopje.gov.mk), во печатени медиуми (и тоа во најмалку еден дневен весник на македонски јазик и во еден дневен весник на албански јазик) и електронски медиуми.

2. Критериуми за учество на Јавниот повик:

Барателот потребно е да ги исполни следниве критериуми за учество на Јавниот повик:

- Да е жител на град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај), односно објектот на правното лице да биде со адреса на подрачјето на Град Скопје;
- Адресата на реализираното чистење да се совпаѓа со адресата од важечка лична карта на барателот, односно со адресата на седиште на другите субјекти;
- Чистењето на оџакот да е извршено од стручно лице вработено во фирма што е регистрирана со шифра на дејност 81.22 согласно со Националната класификација на дејности,
- Објектот каде што ќе биде чистен оџакот да не е во фаза на градба; и
- Да поседува оригинална фискална сметка и оригинална потврда за извршено чистење на оџакот со датум од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на средствата од буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2021 година.

3. Начин на пријавување на Јавниот повик

3.1.Право на учество на овој Јавен повик имаат жителите на град Скопје, како и правните лица кои имаат деловни објекти во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај, кои ќе го исчистат оџакот на своето живеалиште или деловен објект што се наоѓа на подрачјето на Град Скопје и ќе поднесат апликација во електронска форма објавена на веб страната на Град Скопје за искористување на правото за надоместок.

3.2.За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за учество се исполнети, барателот е должен да ја поднесе електронски следната документација:

- **Доказ за физичко лице:** Прикачена скенирана важечка лична карта од барателот за жителство на град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај), односно домаќинството на физичкото лице да е на подрачје на Град Скопје;

- **Доказ за правен субјект:** Прикачена скенирана тековна состојба не постара од 6 месеци;

- Прикачена скенирана важечка трансакциска / скенирана жиро сметка од апликантот;

- Прикачена скенирана оригинал потврда за реализирано чистење на оџак, потпишана од стручното лице кое го исчистило оџакот од фирмата регистрирана за дејност чистење на оџаци, и

- Прикачена скенирана оригинал фискална сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење на оџаци (шифра 81.22 согласно со Националната класификација на дејности).

3.3. Потврдата за извршената услуга треба да биде издадена:

- За физички лица на адреса на која што барателот живее, односно истата адреса на живеење што е запишана во личната карта.

- За правни лица на адреса на деловниот објект на правниот субјект за кој се однесува тековната состојба.

3.4. Само едно лице од домаќинството може да поднесе барање за добивање надоместок.

3.5. Правните лица може да поднесат само едно барање за добивање надоместок.

3.6. Пополнување на апликацијата за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците за чистење на оџаци со личните податоци/податоци за правното лице ќе биде електронски достапно преку: интернет страницата на Градот: www.skopje.gov.mk, aplikacii.skopjelab.mk или директно на линкот: <https://aplikacii.skopjelab.mk/odzaci/>.

3.7. Линкот ќе биде објавен на интернет страницата на Градот: www.skopje.gov.mk од отпочнувањето се до завршувањето на Јавниот повик.

4. Начин на остварување на правото на надоместок

4.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата носи Решение за усвојување на барањето и надоместување на дел од трошоците направени при чистење на оџаци.

4.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата со Известување писмено го информира барателот дека поднесената апликација не му е усвоена доколку не ги исполнува критериумите од овој Јавен повик.

ГРАД СКОПЈЕ